



**Кошаркарска  
Федерација на  
Северна  
Македонија**



# **ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК**

Врз основа на член 43 од Статутот, Управниот Одбор на Кошаркарската федерација на Северна Македонија, на дел 23.09.2019 година го усвои следниот пречистен текст, врз основа на кој се донесува:

## **ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК НА КОШАРКАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

### **I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 1**

Дисциплинскиот правилник на Кошаркарската федерација на Северна Македонија (во понатамошен текст Правилник) ги утврдува прекршоците, одговорноста, казните и постапката за нивно изрекување, како и други прашања во врска со непочитување на општите акти и одлуки на Кошаркарската федерација на Северна Македонија (во понатамошен текст КФСМ).

#### **Член 2**

Членовите на КФСМ со свои општи акти ги уредуваат прашањата на дисциплинска одговорност во однос на кршењето на клубската дисциплина. Изрекувањето на казни за прекршување на клубската дисциплина не ја исклучува дисциплинската одговорност по овој правилник и обратно.

Изречените клубски дисциплински казни по општите акти на клубот делуваат само во рамките на клубот освен во случаите од член 36 на овој Правилник.

#### **Член 3**

Со пропозициите за натпреварување можат да се утврдат и други прекршоци и казни во врска со соодветното натпреварување.

#### **Член 4**

Овој Правилник ги обврзува сите членови на КФСМ и нивните органи, тела и лица именувани во тие органи и тела, како и други лица кои извршуваат било каква должност во КФСМ.

#### **Член 5**

На член од КФСМ не може да му биде изречена казна за прекршок кој пред да биде сторен не бил со овој Правилник или друг акт одреден како прекршок и за кој на ист начин не била пропишана казна.

#### **Член 6**

Никој не може да се смета за сторител на прекршок пред да се утврди со правосилна одлука на надлежен орган.

#### **Член 7**

За прекршок кој ќе го направат органите на КФСМ ќе се казнат и одговорните лица во тие органи. За прекршоците кои ќе ги сторат членовите на клуб одговараат и клубовите.

#### **Член 8**

Органите и клубовите прават прекршок ако до негово извршување дошло со знаење или со пропуштање од страна на органот или на одговорното лице или

на друго лице кое било овластено да истапува во име на органот на таа организација.

#### **Член 9**

Одговорност на одговорното лице постои доколку до извршување на прекршокот дошло врз основа на негови постапки или пропусти. Одговорноста на одговорното лице не престанува со престанок на членството или должноста во органот или основната организација.

#### **Член 10**

Овој Правилник се применува без оглед на тоа дали прекршокот е направен на територијата на Република Северна Македонија или во странство. Доколку со меѓународни прописи прифатени од страна на КФСМ не е поинаку одредено, овој Правилник се применува и на лицата странски државјани кои се членови на КФСМ.

#### **Член 11**

Непознавањето на општите акти на Правилникот не ја исклучуваат одговорноста на сторителот на прекршокот.

## **II ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШОК**

#### **Член 12**

Дисциплинскиот прекршок е дело чинење или не чинење против кошаркарскиот спорт чии обележја се одредени со овој Правилник. Извршителот е одговорен кога прекршокот ќе се стори со умисла или од небрежност. Не се смета за прекршок, во смисла на овој Правилник, ако е направен во крајна нужда, нужна одбрана или правна заблуда.

#### **Член 13**

За прекршокот одговара сторителот на прекршокот, како и оној кој го поттикнувал или помагал или помагал при извршувањето на прекршокот.

#### **Член 14**

Обидот се казнува само ако е така утврдено со овој Правилник.

## **III ВИДОВИ КАЗНИ**

#### **Член 15**

На извршителот на прекршокот може да му се изречат следните казни:

- (15.1) опомена,
- (15.2) парична казна,
- (15.3) забрана на играње на одреден број натпревари на свој терен,
- (15.4) забрана на присуство на гледачи на одреден број натпревари,
- (15.5) забрана на играње или вршење на должност на одреден број натпревари,
- (15.6) временска забрана на играње или вршење на должност,
- (15.7) исклучување од понатамошно натпреварување и префрлување во понизок степен на натпреварување,
- (15.8) казна за изречена клевета и навреда,
- (15.9) доживотно исклучување,
- (15.10) времена или доживотна забрана за настап во било која национална селекција.

#### **Член 16**

Опомената се изрекува за прекршоци сторени под особено лесни околности за кои е инаку предвидена казна забрана на играње или вршење на должности на одреден број натпревари

ако органот кој ја води постапката оцени дека и со ваква казна ќе се постигне целта на казнувањето.

#### **Член 17**

Парична казна може да се изрече само на сторителот на прекршокот, која е утврдена со општите акти на КФСМ и на овој Правилник.

Висината на паричната казна се изрекува во износ не помал од 1.000,00 ниту поголем од 50.000,00 денари. Висината на паричната казна за клубовите се изрекува во износ не помал од 10.000,00 ниту поголем од 600.000,00 денари.

Прекршителот е должен паричната казна да ја плати во рок до триесет (30) дена од нејзината правосилност, а во спротивно ќе се наоѓа под суспензија до уплата на паричната казна.

#### **Член 18**

Клуб на кој му е изречена казна забрана на играње на одреден број натпревари на свој терен, може да ги игра натпреварите во друг град, во кој постои спортска сала, регистрирана за одигрување на кошаркарски натпревари.

Клуб на кој му е изречена казна за забрана на присуство на гледачи на одреден број натпревари, должен е да ја обезбеди салата така што на натпреварите можат да присуствуваат само службени лица и претставници на јавните медиуми.

Казната за забрана на присуство на гледачи на одреден број натпревари и казната за забрана на играње на одреден број на натпревари на свој терен се изрекува во траење од еден (1) до осум (8) натпревари.

#### **Член 19**

Казната забрана на играње или вршење должност на одреден број натпревари се изрекува во траење од најмалку два (2) натпревара, а најмногу (10) натпревара.

#### **Член 20**

Казната за временна забрана за играње или вршење на должност подразбира забрана на играње или вршење на должност во одреден временски период и се изрекува на полни месеци и полни години.

Казната за временна забрана на играње или вршење на должност се изрекува во траење до 4 години.

Во случај кога казната се изрекува на сторител на прекршок кој издржува порано изречена казна може да се изрече единствена временска казна во траење подолго од четири (4) години, а најмногу пет (5) години.

#### **Член 21**

Казната исклучување од понатамошното натпреварување и префрлување во понизок степен на натпреварување, се изрекува за прекршоци сторени под посебно тешки околности, кога сторителот при нивното извршување покажал посебна одлучност, упорност и безобзирност или предизвикал особено тешки последици.

#### **Член 22**

Сторителот (извршителот) кој за друг изнесува или пронесува нешто невистинито, ја клевети или навредува КФСМ или нејзини членови, носители на функции или органи, со што им наштетува на честа и угледот на кошаркарскиот спорт ќе се казни со парична казна или со забрана за вршење на работи во кошаркарскиот спорт до две (2) години.

Ако тоа што невистинито се изнесува или се пронесува е од такво значење што довело или можело да доведе до тешки последици за оштетениот, извршителот ќе се казни со забрана за вршење работи во кошаркарскиот спорт до четири (4) години.

#### **Член 23**

Казната доживотно исклучување од кошаркарскиот спорт се изрекува за прекршоци кои се сторени под посебно тешко околности, кога сторителот при неговото извршување покажал посебна одлучност, упорност или безобзирност или предизвикал особено тешки последици по честа и угледот на КФСМ и нејзините органи со изнесување на невистини, клевети и навреди.

Доколку прекршителот по првото казнување стори нов прекршок, може да му се изрече казна доживотно исклучување.

#### **Член 24**

При изрекувањето на временската казна за забрана или забрана на вршење должности и парична казна, надлежниот орган може да го одложи извршувањето на изречената казна за време кое не може да биде пократко од шест (6) месеци, ниту подолго од една (1) година, со што изречената казна нема да се изврши ако сторителот во тој период не направи нов прекршок.

Одложувањето на изречената казна ќе се одреди доколку спрема околностите под кои е направен прекршокот и спрема однесувањето на извршителот после неговото извршување, како и имајќи предвид неговиот поранашен живот, надлежниот орган оцени дека извршителот и без извршување на изречената казна во иднина нема да прави прекршоци, како и тоа дека со самото изрекување на казната ќе се оствари целта на казнувањето.

### **IV ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИ**

#### **Член 25**

При одмерувањето на казната се земаат предвид сите околности кои влијаат казната да биде поголема или помала, а особено:

- (25.1) тежината на сторениот прекршок,
- (25.2) степенот на одговорноста на сторителот,
- (25.3) последиците сторени со прекршокот,
- (25.4) причините и околностите под кои е направен прекршокот,
- (25.5) моралните особини на сторителот и однесувањето после направениот прекршок.

#### **Член 26**

Отежнителни околности постојат кога прекршокот е направен повторно од сторителот, кога постојат особено тешки последици или други околности заради кои прекршокот добил потешок облик.

Сторителот е повратник ако порано бил казнуван за направен прекршок, а не поминало повеќе од две (2) години, сметајќи од денот на издржаната казна.

#### **Член 27**

Олеснителни околности постојат во исклучителни ситуации кога сторителот пред направениот прекршок имал примерно спортско однесување и морал или пак на тоа укажува неговиот стаж, угледот и учеството во репрезентацијата или други заслуги и признанија за развој на кошаркарскиот спорт.

Признанието на сторителот на прекршокот, освен во случај на каков било физички напад од страна на кој било учесник се смета за олеснителна околност.

#### **Член 28**

Во случај на одмерување на казна за повеќе прекршоци за кои истовремено се одлучува најнапред се утврдува казна за секој прекршок одделно, а потоа се донесува одлука за единствената казна и тоа спрема следното:

- (28.1) Ако за еден прекршок е утврдена казна доживотно исклучување се изрекува само таа казна,
- (28.2) Ако се изречени повеќе временски казни за забрана на играње, или вршење на должност или казна забрана на играње или вршење на должност на одреден број натпревари, се спојуваат во една казна која мора да биде помала од збирот на изречените казни,
- (28.3) Ако за еден прекршок е изречена временска казна забрана на играње или вршење на должност, а за други забрана за играње или вршење на должност на одреден број натпревари, тогаш се утврдува единствена временска забрана на играње или вршење на должност.

#### **Член 29**

Во случај кога се изрекува казна на сторителот кој веќе издржува казна, овластениот орган ќе ја земе како утврдена, ќе одмери казна за новиот прекршок и потоа ќе изрече единствена

казна постапувајќи во смисла на член 20 и 28 од овој Правилник, со тоа што издржаниот дел од казната се засметува во казна како единствена казна.

## **V ЗАСТАРЕНОСТ**

### **Член 30**

Покренувањето на дисциплинска постапка застарува во рок од шест (6) месеци сметајќи од денот на извршувањето на прекршокот.

Дисциплинската постапка не може да се води доколку во рок од шест (6) месеци од денот на постапката не е донесена првостепена одлука.

## **VI ГАСНЕЊЕ, БРИШЕЊЕ И ИЗДРЖУВАЊЕ НА КАЗНА**

### **Член 31**

Изречената казна не може да се изврши ако поминало:

(31.1) една (1) година од изрекувањето на казната забрана на играње или вршење на должноста на одреден број натпревари,

(31.2) две (2) години од изрекувањето на временската забрана на играње или вршење на должноста во траење до една (1) година,

(31.3) три (3) години од изрекувањето на временската казна забрана на играње или вршење на должноста во траење од преку една (1) година,

(31.4) една (1) година од изрекувањето на парична казна.

### **Член 32**

Застарување на казната почнува од денот кога станала правосилна, а кај условната казна од денот кога правосилно е нејзиното извршување.

Издржувањето на временската казна или казна за одреден број натпревари не тече за време на отслужување на воен рок или издржување на казна затвор изречена од страна на надлежен државен орган или играње во странство.

Со истекот на една година од денот на издржаната, простена или застарена казна, казнетиот се брише од евиденцијата на казнетите.

Условната казна се брише од евиденцијата на казнети со истекот на три месеци, сметајќи од денот на истекот на времето за кое извршувањето било одложено.

## **VII ЕВИДЕНЦИЈА НА КАЗНА**

### **Член 33**

Правосилните одлуки се запишуваат во евиденција која ја води орган надлежен за изрекување казни во прв степен.

Евиденцијата на казните изречени на сите учесници и се води во соодветните комисии и тела на КФСМ.

## **VIII ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА И НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ**

### **Член 34**

Дисциплинската постапка се покренува врз основа на пријава, која може да ја поднесе секое службено лице, орган, тело или организација.

### **Член 35**

Во смисла на овој Правилник може да одлучуваат дисциплинските органи:

(35.1) на клубовите,

(35.2) на општинските и градските кошаркарски сојузи,

(35.3) на други органи предвидени со посебни акти,

(35.4) на органите и телата на КФСМ.

### **Член 36**

Дисциплинскиот орган на клубот води постапка и изрекува казна за прекршоци направени од страна на своите играчи и членови.

Казната забрана на играње се извршува ако е потврдена од надлежен дисциплински орган.

### **Член 37**

Дисциплинските органи на КФСМ, водат постапка и изрекуваат казни за прекршоци направени од страна на членовите на Дисциплинските органи на КФСМ или на натпреварувањата со кои раководат, ако со друг посебен акт не е поинаку предвидено.

### **Член 38**

Комесарот за натпреварување за соодветното првенство одлучува за дисциплинските прекршоци и изрекува казни согласно овој Правилник и другите општи акти на КФСМ.

За казните изречени од страна на Комесарот за натпреварување, во втор степен одлучува Арбитражата.

### **Член 39**

Дисциплинската комисија се состои од тројца (3) членови кои ги именува Управниот одбор на КФСМ.

Дисциплинската комисија расправа и донесува одлуки во полн состав, а одлуките ги носи со мнозинство на гласови.

На дисциплинската комисија во работата може да им помагаат стручни соработници на кои можат да им се доверат поединечни работи неопходни за донесување на правилна одлука.

### **Член 40**

Дисциплинската комисија носи одлуки по спроведената постапка и прибавените изјави од учесниците, кои можат да бидат и во писмена форма.

Во случај да некој од учесниците своеволно одбие да даде изјава, дисциплинската мерка може да се изрече и без негова изјава.

### **Член 41**

Во дисциплинската постапка, дисциплинската комисија докажете ги оценува по слободно уверување.

Во случај да постои основано сомнение дека окривениот направил прекршок за кој може да се изрече временска казна забрана на играње или вршење на должности, дисциплинската комисија може да изрече суспензија.

### **Член 42**

Во дисциплинската постапка, дисциплинската комисија докажете ги оценува по слободно уверување. Во случај да постои основано сомнение дека окривениот направил прекршок за кој може да се изрече временска казна забрана на играње или вршење на должности, дисциплинската комисија може да изрече суспензија.

### **Член 43**

Во случај на исклучување на играч на натпревар и во случај на поднесена пријава од страна на делегатот или судијата, суспензијата е автоматска и трае најмногу 2 (два) натпревара до донесување на конечна одлука.

#### **Член 44**

Дисциплинската комисија одлучува со писмена Одлука која содржи:  
(44.1) назив и состав на органот кој ја донесува, дата на донесувањето,  
(44.2) опис на прекршокот,  
(44.3) одлука за казната,  
(44.4) образложение на одлуката,  
(44.5) поука за жалба.

#### **Член 45**

Против одлуката на дисциплинската комисија може да се изјави жалба во рок од три (3) дена сметајќи од денот на приемот на писмената Одлука, а се поднесува до Арбитражата на КФСМ.

#### **Член 46**

Жалбата може да ја поднесе подносителот на пријавата, казнетиот и клубот за свој играч.

#### **Член 47**

Поднесената жалба го задржува извршувањето на донесената одлука, освен во случатите од членовите 38 и 43.

#### **Член 48**

Арбитражата на КФСМ може жалбата:

- (48.1) да ја отфрли како неоснована или како недопуштена,
- (48.2) да ја одбие, а одлуката на комисијата да ја потврди,
- (48.3) да ја уважи, а предметот да го врати на комисијата на повторно разгледување и одлучување,
- (48.4) да ја преиначи одлуката,

Арбитражата ќе ја отфрли жалбата како недопуштена, ако е поднесена по истек на пропишаниот рок или ако не е уплатена пропишана такса за жалба.

#### **Член 49**

Во случај на изречена казна на доживотно исклучување или временска забрана на играње или вршење должност во траење преку една (1) година, а таквата одлука е потврдена во втор степен, против такви одлуки може да се изјави жалба до Управниот одбор на КФСМ во рок од петнаесет (15) дена по добивање на второстепената одлука. Оваа жалба до Управниот Одбор не го задржува извршувањето на одлуката.

#### **Член 50**

Ако жалбата поднел само казнетиот, првостепената одлука не може да се измени на негова штета.

## **IX ВОПРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ**

#### **Член 51**

Повторување на постапката може да се бара:

- (51.1) ако постои сомнение дека одлуката е заснована на лажни докази
- (51.2) ако постојат нови докази кои порано не биле познати, а кои би имале влијание при одлучувањето.

#### **Член 52**

Предлог за повторување на постапката можат да поднесат:

- (52.1) казнетите,
- (52.2) клубот-екипата ако е казнет нивен играч,
- (52.3) подносителот на пријавата,

Предлог за повторување на постапката се поднесува во рок од шест (6) месеци сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.



За предлогот за повторување на постапката одлучува органот чија одлука се побива.

## **БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗАКОНИТОСТА**

### **Член 53**

Против правосилните одлуки донесени спротивно на општите акти на КФСМ може да се изјави барање за заштита на законитоста.

За барање за заштита на законитоста одлучува Собранието на КФСМ, а го покренува Претседателот на КФСМ.

Барањето за заштита на законитоста може да се поднесе најдоцна во рок од три месеца, сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.

### **Член 54**

Барањето за заштита на законитоста може да се одбие или усвои.

Во случај да се усвои, правосилната одлука се укинува, а предметот се враќа на повторно решавање и одлучување.

## **X ВОНРЕДНО УБЛАЖУВАЊЕ НА КАЗНАТА**

### **Член 55**

Врз основа на молбата на казнетиот, Управниот Одбор на КФСМ може да го ослободи од натамошно издржување на казната или казната да ја ублажи доколку постојат околности кои го оправдуваат донесувањето на таквата одлука.

При одлучувањето во смисла на претходниот став секогаш ќе се цени мислењето на првостепениот орган.

Молба за вонредно ублажување на казната може да се поднесе после истекот на шест (6) месеца од правосилноста на одлуката за казна.

## **XI ПОСЕБЕН ДЕЛ**

### **Член 56**

Оној кој не ги извршува и не ги почитува одлуките на КФСМ, ќе се казни со временска забрана на играње или вршење на должност до две (2) години.

### **Член 57**

Оној кој пред органите на КФСМ непристојно или неспортски се однесува, ќе се казни со временска забрана за играње или вршење на должност до една (1) година.

### **Член 58**

Оној кој навредливо се изразува или изнесува и пренесува невистина за кошаркарското раководство, клубот-екипата или за член на КФСМ:

(58.1) Ќе се казни со временска забрана за играње или вршење на должност во траење до една (1) година.

(58.2) Ако прекршокот го стори клуб или негов орган, ќе се казни со парична казна,

(58.3) Оној кој ќе стори повреда од став 1 на овој член преку средствата за јавно информирање, ќе се казни со временска забрана за играње или вршење на должност до две (2) години.

### **Член 59**

Оној кој наговара играчи или функционери на клуб за екипата да не настапи воопшто или да не настапи во најдобар состав, да не се залага или да не игра најдобро што знае, или да ја напушти играта или теренот:

(59.1) Ќе се казни со временска забрана за играње или вршење на должност во траење до една (1) година,

(59.2) Доколку наговарањето успеало може да се изрече казна за доживотно исклучување,  
(59.3) Играчот кој ќе го прифати наговарањето од претходниот став ќе се казни со иста казна, а клубот со префрлување во понизок степен на натпреварување.

#### **Член 60**

Оној кој наговара или ветува поклони, или на друг начин влијае на судија или на делегат својата должност да не ја вршат во смисла на правилата на кошаркарската игра:

(60.1) Ќе се казни со временска забрана за играње или вршење на должност во траење од најмалку една (1) година,

(60.2) Доколку наговарањето успеало може да се изрече казна за доживотно исклучување,

(60.3) Судијата или делегатот кои ја прифатиле нагодбата, поклонот или ветувањето и својата должност ја вршат спротивно на кошаркарските правила и кошаркарската игра ќе се казнат со иста казна,

(60.4) Ако прекршокот го направи клуб-екипа, ќе се казни со префрлување во понизок степен на натпреварување.

#### **Член 61**

Оној кој на кој било начин учествува во договарање (местење) на резултатот на кошаркарски натпревар на кој постигнатиот резултат не е резултат на спортско надметнување:

(61.1) Ќе се казни со временска забрана за играње или вршење на должноста во траење од најмалку една (1) година или со доживотно исклучување,

(61.2) Клубот-екипата која учествува во местење на резултатот ќе се казни со парична казна и со префрлување во понизок ранг на натпреварување.

#### **Член 62**

Клуб-екипа која кон КФСМ нема да ги исполни своите обврски и не ги извршува обврските т.е. должностите

(62.1) Ќе се казни со парична казна,

(62.2) Ќе се казни со забрана за право на настап од 1-3 натпреварувачки сезони.

#### **Член 63**

Оној кој ќе изјави или на друг начин свесно ги доведува во заблуда органите на КФСМ, телата или функционерите во тие органи, па заради тоа се донесе одлука која инаку не би се донела:

(63.1) Ќе се казни со забрана на играње или вршење на должност на одреден број на натпревари

(63.2) Ако делото од став 1 на овој член го направи клуб, негов орган или функционер, ќе се казни со иста казна или со парична казна.

#### **Член 64**

Оној што ќе даде лажен исказ во постапката пред КФСМ:

(64.1) Ќе се казни со забрана за играње или вршење на должност во траење до една (1) година.

(64.2) Ако делото од став 1 на овој член го направи клуб, ќе се казни со парична казна.

#### **Член 65**

Оној кој на јавно место како член на КФСМ недолично се однесува:

(65.1) Ќе се казни со забрана за играње или вршење на должност на одреден број на натпревари, или со временска забрана на играње или со забрана за вршење на должност во траење до една (1) година,

(65.2) Оној кој недолично се однесува на кошаркарски натпревар, а не е учесник на натпреварот ќе се казни со временска забрана на играње или вршење на должност во траење до една (1) година.

#### **Член 66**

Оној кој навредува или предизвикува натпреварувач, функционер, делегат, судија или гледачи на натпревар или вон кошаркарски терен:

(66.1) Ќе се казни со временска забрана на играње или вршење на должност во траење до една (1) година,

(66.2) Ако на лицето од претходниот став е извршен физички напад сторителот ќе се казни со временска забрана на играње или вршење на должност во траење од најмалку една (1) година.

#### **Член 67**

Екипа која е суспендирана и настапила со играч кој е неправилно регистриран или не е регистриран воопште, која се наоѓа под суспензија или издржува казна, ќе го загуби натпреварот со 2:0 и не добива бод за тој натпревар. Ако екипата загуби два натпревара на ваков начин се префрлува во понизок степен на натпреварување или се исклучува од понатамошно натпреварување доколку не постои понизок степен на натпреварување.

#### **Член 68**

Клубот-екипа која не учествува во натпреварувањето со екипа од помлади категории, иако има таква обврска со оглед на степенот на натпреварувањето во кој се наоѓа, ќе се казни со парична казна или со префрлување во понизок степен на натпреварување.

#### **Член 69**

Клуб-екипа, организатор на натпревар на кој дошло до нереди, како и екипа кој го причинила или учествувала во нередот ќе се казни со парична казна.

Во потешки случаи, ако дошло до прекин на натпреварот поради нереди и истиот не е продолжен, или ако настанала повреда на некој од играчите или гледачите, ќе се казни со забрана на играње на одреден број на натпревари на свој терен или со играње без присуство на гледачи.

#### **Член 70**

Клуб-екипа која неоправдано изостане од натпреварувањето или самоволно го напушти игралиштето пред да се заврши натпреварот, ќе се казни со префрлување во понизок степен на натпреварување.

#### **Член 71**

Клуб-екипа која нема навремено да го пријави времето и местото на одигрување на натпреварот:

(71.1) Ќе се казни со парична казна,

(71.2) Таа екипа е должна да ја надомести штетата на учесниците на натпреварот во согласност со Пропозициите за натпреварување.

#### **Член 72**

Доколку двете екипи се виновни за прекин на натпреварот истиот ќе се доигра или рпеигра, а трошоците за доигрување или преигрување паѓаат на товар на двете екипи.

#### **Член 73**

Клуб-екипа која на првенствени натпревари ќе внесе во игра играч за кого на делегатот не е предаден на увид уреден натпреварувачки картон:

(73.1) Ќе се казни со парична казна.

#### **Член 74**

Играч исклучен поради груба игра:

(74.1) Ќе се казни со парична казна,

(74.2) Ако поради прекршокот од претходниот став дошло до потешка повреда на противничкиот играч ќе се казни со временска забрана за играње.

#### **Член 75**

Играч, функционер или тренер по чија вина ќе дојде до прекин на натпревар, кој подоцна не може да продолжи:

(75.1) Ќе се казни со временска забрана на играње или вршење на должност до една (1) година.

#### **Член 76**

Играч, функционер или тренер кои се оддалечени од резервната клупа, а и понатаму неспортски се однесува:

(76.1) Ќе се казни со временска забрана на играње или вршење на должност до една (1) година.

#### **Член 77**

Играч, функционер или тренер кој физички ќе нападне противнички играч, функционер или тренер за време на натпревар:

(77.1) Ќе се казни со забрана за играње или вршење на должност на одреден број на натпревари,

(77.2) Во потешки случаи ќе се казни со временска забрана за играње или вршење на должност до една (1) година.

#### **Член 78**

Играч, тренер или друг член на КФСМ кој неспортски се однесува или јавно ги критикува одлуките на судиите:

(78.1) Ќе се казни со забрана за играње или вршење на должност на одреден број натпревари, и/или ќе се казни со парична казна.

#### **Член 79**

Играч кој при регистрација даде неточни податоци:

(79.1) Ќе се казни со забрана на играње до една (1) година,

(79.2) Ако прекршокот од претходниот став го стори клуб, клубот ќе се казни со парична казна.

#### **Член 80**

Играч кој настапил за друг клуб без одобрение на својот клуб:

(80.1) Ќе се казни со забрана за играње до една (1) година.

(80.2) Клуб-екипа која без одобрение ставила во екипата играч на друг клуб, ќе се казни со суспензија од натпреварувањето.

#### **Член 81**

Играч кој неоправдано задоцни, неоправдано одбие да настапи за репрезентацијата или неоправдано не дојде на подготовки на репрезентацијата:

(81.1) Ќе се казни со забрана на играње до една (1) година,

(81.2) Ако до задоцнување или недоаѓање дошло до вина на клубот, клубот ќе се казни со суспензија од натпреварувањето.

#### **Член 82**

Играч, функционер или тренер кој учествува во репрезентацијата или на меѓународни натпревари и со своите постапки нанесе штета на угледот на кошаркарскиот спорт:

(82.1) Ќе се казни со временска забрана на играње или вршење на должност до една (1) година,

(82.2) Доколку постапката (сторувањето) е направено под особено отежнителни околности, може да се изрече и казна на доживотно исклучување,

(82.3) Ако прекршокот го стори клуб, ќе се казни со суспензија од натпреварувањето.

#### **Член 83**

Играч кој истовремено ќе се пријави за повеќе клубови:

(83.1) Ќе се казни со временска забрана на траење до една (1) година.

#### **Член 84**

Клубот кој знаел дека играчот веќе дал изјава за пристапување кон друг клуб и прими изјава за преоѓање на играчот во свој клуб, а во ист преоден рок:

(84.1) Ќе се казни со суспензија од натпреварувањето.

#### **Член 85**

Играч кој настапил на натпрева, а не е лекарски прегледан или од страна на лекар му е забрането да игра:

(85.1) Ќе се казни со временска забрана на траење до една (1) година.

#### **Член 86**

Делегат или судија кој несовесно, немарно или недоволно ангажирано ја врши својата должност:

(86.1) Ќе се казни со забрана за вршење на должност до една (1) година.

#### **Член 87**

Делегат или судија кој задоцни или не дојде на натпревар:

(87.1) Ќе се казни со забрана за вршење на должност до една (1) година.

(87.2) Со иста казна ќе се казни и судија кој присуствува на натпреварот, а на повик на делегатот одбил да суди.

#### **Член 88**

Делегат или судија кој ќе се обиде или ќе изврши физички напад врз кој било учесник на натпреварот или врз гледач:

(88.1) Ќе се казни со забрана за вршење на должност до две (2) години.

#### **Член 89**

Клуб кој ќе одигра натпревар во странство без одобрение на КФСМ:

(89.1) Ќе се казни со парична казна.

#### **Член 90**

Клуб кој ќе одигра натпревар во Република Северна Македонија без одобрение на КФСМ:  
(90.1) Ќе се казни со парична казна.

#### **Член 91**

Играч кој без одобрение настапил за странска екипа:  
(91.1) Ќе се казни со забрана за играње до две (2) години.

### **XI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 92**

За сè што не е пропишано со овој Дисциплински правилник, ќе се применуваат дисциплинските одредби пропишани во актите на ФИБА.

#### **Член 93**

Дисциплинската постапка започната пред стапување во сила на овој Правилник, која не е завршена со донесување на одлука за казна, ќе се продолжи според одредбите на овој Правилник.

#### **Член 94**

Ако за водење на дисциплинска постапка започната пред стапување во сила на овој Правилник е надлежен друг дисциплински орган, понатамошното водење на постапката ќе го продолжи органот надлежен согласно овој Правилник.

#### **Член 95**

Овој Правилник стапува на сила осум дена од денот на донесувањето.

Скопје, 23.09.2019

Кошаркарска федерација на Северна Македонија  
Претседател  
Перо Антиќ